



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА

Договорниот орган: Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул: „Даме Груев“, бр. 14 во Скопје, има потреба од јавна набавка на работи – градење на објектот на Министерството за финансии.

За таа цел, Министерството за финансии спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка која завршува со електронска аукција, во согласност со член 64 и член 121, став 1, алинеја 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/07, бр.130/08, бр.97/10, бр.53/2011 и бр.185/2011), за што објави оглас број 09/2012.

Согласно со член 54 од Законот за јавните набавки огласот за доделување на договорот за јавна набавка е објавен на Електронскиот систем за јавни набавки на Република Македонија, во Службен весник на Република Македонија и во Службено гласило на Европската унија.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет за јавна набавка најдоцна до **30.01.2013 година, до 12,00 часот**, по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии, на адреса ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, бр.50, во Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“).

Секој економски оператор кој е заинтересиран да учествува во постапката за доделување на горенаведениот договор може да ја подигне тендерската документација во електронска форма на CD, во просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ – бр.50, Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“), I кат, канцеларија бр.115.

При подигањето на тендерската документација, економскиот оператор треба да ги достави следниве податоци: назив на фирма, седиште, лице за контакт, телефонски број и e-mail адреса.

Тендерската документација може да се подигне без надоместок.

Кон оваа покана е приложена тендерска документација која ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации со предмер, модел на договор и образец на понуда. Молиме, при изготвувањето на понудата економските оператори да ги користат оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се доставуваат на следната електронска адреса: **jn_objekt_mf@finance.gov.mk**. Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до сите економски оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **30.01.2013 година**, во **12,00** часот, во просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ – бр.50, Скопје (поранешна НИП “Нова Македонија“), I кат, во салата за состаноци.

За да може да учествува на огласот со своја понуда секој економски оператор доставува гаранција на понудата во износ од 1% од вкупната вредност на понудата, без пресметан данок на додадена вредност и тоа во вид на банкарска гаранција, во оригинал.

Благодариме за соработката,

Комисија за јавна набавка
Претседател
Игор Димитров